

До:

Управа за заштита на животната средина

Министерство за животна средина и просторно планирање

Скопје

Предмет: Доставување на известување за намерата за изведување на проект и барање за определување на обемот на оцената на влијанието на проектот врз животната средина

Почитувани

Со задоволство Ве информирам дека општината Маврово - Ростуше планира да започне со имплементација на Проектот “Воспоставување на времена инсталација за санитарно депонирање на комунален отпад”.

Проектот вклучува активности за планирање, проектирање и воспоставување на инсталација која ќе служи како времено решение за депонирање на комунален отпад за општината Маврово-Ростуше, до воспоставување на интегриран регионален систем за управување со комунален отпад за Северо-западниот плански регион, а согласно македонските стратешки и плански документи во овој сектор. Со започнување со оперативност на регионалниот систем, предметната временна депонија ќе биде затворена и рекултивирани, со можност за нејзино трансформирање во трансфер станица која ќе биде дел од интегрираната мрежа на регионалниот систем.

Со реализацијата на овој проект ќе се овозможи управувањето со комуналниот отпад во предметното подрачје да биде на санитарен и еколошки прифатлив начин. Со ова ќе бидат обезбедени услови за современо справување со комуналниот отпад, што пак ќе придонесе кон унапредување на еколошките услови во НП Маврово и елиминирање на големиот број не-легални и не-санитарни депонии и ѓубришта.

За потребите на проектот и во соработка со Амбасадата на Италија / Cooperazione Italiana, во тек е изготвување на планско-проектна документација, согласно барањата вградени во домашната и меѓународната регулатива за овој вид на инсталации.

Согласно членот 80 од Законот за животната средина и релевантната секундарна регулатива, Ви доставуваме известување за намерата за спроведување на проектот, вклучувајќи пополнет преглед со кој се утврдува потребата од оценка на влијанието врз животната средина.

Дополнително, во согласност со членовите 81 и 82 од Законот за животната средина, со овој допис бараме Вашата институција да го определи обемот на оцената на влијанието на проектот врз животната средина.

Со почит,

Мукрем Мехмеди